

ЧЕТИРИТЕ ПРЕДМЕТИ СЕ ВРАЌААТ ВО МАКЕДОНИЈА, АМА ПО ИЗБОРИТЕ!

Четири предмета од конфликтот во 2001 година, кои не беа процесуирани од страна на Хашкиот суд, дефинитивно се враќаат во надлежност на македонските судови. Станува збор за случаите "Водството на ОНА", "Киднапираните и малтретираните градежни работници на Маврово", "Затворањето на Липковската брана" и "Гробницата во Непроштено". Ваквата одлука беше донесена откако разговараа главната хашка обвинителка Карла дел Понте и македонската министерка за



МАЛТРЕТИРАНИТЕ РАБОТНИЦИ СЕ ЕДЕН ОД ХАШКИТЕ СЛУЧАИ

кува да се случи веднаш по завршувањето на летните одмори во септември кога, и според нашите неофицијални информации, треба да пристигне првиот од четирите спорни предмети.

КЛУЧОТ Е ВО ДОГОВОРОТ, А ДОГОВОР НЕ ПОСТОИ!

Хашките иследници за овие четири случаи, вклучувајќи го и случајот "Љуботен", поради кој поранешниот ми-

"СВЕРСТВАТА" НА ОНА - ВРЕЛ КОСТЕН ВО РАЦЕТЕ НА ИДНИОТ ПРЕМИЕР!

правда Мери Младеновска-Горгиевска, кои заклучија дека овие предмети треба да почнат да се враќаат во земјава кон крајот на годината, но поединечно. Причина за тоа, како што наведуваат од Министерството за правда, се реформите кои се спроведуваат во ова Министерство, односно судските промени, кои треба да се случат во судскиот систем, за да може да се применува иста правна регулатива за сите предмети. Паралелно со оваа одлука, Јавното обвинителство на Република Македонија допрва ќе треба да одлучува и за лицата кои ќе бидат вклучени во тимот, кој ќе контактира со Хашкото обвинителство. Нивниот прв состанок се оче-

Премиерот Бучковски, со инсистирањето за враќање на случаите во Македонија, дефинитивно покажува дека за овие избори ќе игра на картата "национално". Имено, со тоа што јавно наводно му пркоси на Ахмети, и тоа во залезот на мандатот, сака да му покаже на македонскиот електорат дека размислува и за она што се случи во 2001 година, а за кое досега одбегнуваше да зборува.

Бучковски е свесен дека предвремени парламентарни избори ќе се одржат во јуни, а договори четирите предмети да се враќаат етапно, еден по еден, по Нова година. Што ќе рече во мандатот на новата Влада на Република Македонија!

нистер за внатрешни работи Љубе Бошкоски се наоѓа во Шевенинген, почнаа истрага во 2002 година. Од овие пет случаи, всушности се покажа како единствен предмет на интерес на Хашкиот трибунал, беше токму оној за кој се обвинети Бошкоски и Тарчуловски. Преостанатите четири случаи, откако Хашкиот трибунал одлучи да не постапува по нив, согласно договорот постигнат меѓу министерката Младеновска и државниот обвинител Александар Прчевски со Карла дел Понте, во Хаг на 25 април 2005 година, Обвинителството се реши да ѝ ги врати на Република Македонија. Како причина за враќањето на предметите Дел Понте го наведе барањето на Советот за безбедност на Обединетите нации сите истражни постапки да завршат до крајот на 2004 година, со што единствената преостаната опција би била да бидат вратени во Македонија.

Оваа одлука на Хашкото обвинителство предизвика



■ Пишува:
Магдалена АНДОНОВСКА

жестоката реакција кај дел од албанскиот политички фактор во земјава, особено кај владејачката ДУИ, која јавно изнесе став дека се противи на одлуката за враќање на случаите во државата. И не само тоа, туку лично лидерот на ДУИ, Ахмети, излезе со податок дека постои писмен договор со НАТО да не се враќаат овие предмети во Македонија. Всушност, тој ја дополни изјавата на пратеникот Џезаир Шаќири кој, пак, тврдеше дека во 2001 година меѓународниот претставник Питер Фејт гарантирал и посредувал досиејата да останат во Хаг. Овој договор, според Ахмети и Шаќири, од македонска страна бил потпишан од покојниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски, додека Фејт го претставувал НАТО.

Приказната за да биде "поубедлива" пратеникот Шаќири, инаку познат како ко-



ХУМАНИТАРНАТА КАТАСТРОФА ВО КУМАНОВО

мандант Хоџа од скопскиот регион, ја дополни со информацијата дека лично тој присуствувал на потпишувањето, кое се случило во Арачиново. Наводно, истиот ден кога тоа Фејт им го гарантирал на борците на ОНА во Арачиново, меѓународниот претставник за надворешна и безбедносна политика Хавиер Солана бил во Скопје, и тоа за Шаќири било доказ дека од македонска страна е потпишан договорот.

Сепак, приказната лебди во воздух. Документот го нема. Ахмети и Шаќири велат дека не знаат каде се наоѓа, додека од лица од Кабинетот на поранешниот претседател на Република Македонија, Борис Трајковски, енергично тврдат дека таков документ никогаш не бил потпишан, односно дека се работи за лага, веројатно предизвикана од страв кај Ахмети Република Македонија, односно Обвинителството да не поч-

ВЛАСТА ГО ЗАБОРАВИ СЛУЧАЈОТ "БОШКОСКИ"?

Приказната со четирите предмети, кои од Хаг треба да пристигнат во нашава земја, предизвика жесток револт не само кај владејачката ДУИ, која несомнено е поврзана со овие случаи, туку и кај Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски, кое реагира на третманот на хашките случаи.

Имено, според претседателот на ова Здружение, Мане Јаковлевски, Владата на Република Македонија направила намерен или ненамерен превид при соопштувањето на бројот на предметите, кои од Хаг треба да бидат вратени во Македонија.

"Зошто македонската влада е концентрирана само на овие четири предмети, при тоа заборавајќи на главниот предмет, за кој во Хаг веќе се води постапка. Станува збор за случајот 'Љуботен', за кој се сомничи поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски", вели Јаковлевски, при тоа барајќи од Владата на Македонија, заедно со четирите предмети таа да инсистира во нашава земја



да биде донесен и случајот на Бошкоски.

Во меѓувреме, ова Здружение веќе покрена иницијатива во Македонија да бидат вратени сите пет случаи, кои сè уште се во надлежност на Хашкиот трибунал. За таа цел, како што информираат од Здружението, се испратени писма до сите амбасади во Република Македонија, од кои се бара нивен ангажман петте предмети да бидат подеднакво третирани, односно да се заложат и предметот на Љубе Бошкоски да биде вратен во Република Македонија. На тој начин ќе се овозможи Бошкоски да се врати во земјава и да му се суди во сопствената држава.

Додека не бидат вратени случаите, Здружението за поддршка на Љубе Бошкоски и натаму ќе бара од Владата на Република Македонија да го исполни своето ветување, до Хашкиот суд да испрати нова гаранција за поранешниот министер за внатрешни работи да може да се брани од слобода.

не истрага за овие предмети. Ахмети, пак, останува на ставот дека предметите треба да останат во Хаг, не зашто не ги признавал македонските судови, туку дека сакал да одговара исклучително пред меѓународните, се разбира, доколку го повикаат.

Владата на Република Македонија, односно премиерот Бучковски демантираше дека постои документ потпишан меѓу Алијансата и Али Ахмети.

ПРЕДМЕТИТЕ ОД ХАГ-ПРЕДИЗБОРНА ПИНГ-ПОНГ ПАРТИЈА

Четири предмети за кои Хашкиот суд не изрази заинтересираност дефинитивно се враќаат во Република Македонија, по тунорство на македонското Обвинителство. Тоа воопшто не му се допаѓа на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој со сите расположливи сили се обидува тоа и да го спречи. На моменти дава дури и заканувачки изјави, велејќи дека доколку четирите предмети се вратат во Република Македонија, дополнително ќе одлучи што ќе преземе натаму. За разлика од него, премиерот на Република Македонија и натаму останува на ставот дека предметите по кои Хашкиот суд не сака да постапува треба да бидат вратени во Македонија, а по формирањето на специјалниот судски тим, за истите треба да бидат донесени пресуди во нашава земја.

Различните ставови на премиерот Бучковски, и неговиот коалиционен партнер Ахмети, не само што го доведува во прашање опстанокот на коалицијата, туку и нивното идно "дружење", ако се има предвид дека се наоѓаме во изборна година. Сè погласните информации дека вонредните парламентарни избори ќе се одржат во јуни, на жешка столица ги става и Ахмети и Бучковски, токму за ова прашање. Имено, и двајцата, се разбира, секој пред своето гласачко тело, сега пред изборите сака да се при-



БУЧКОВСКИ И АХМЕТИ ГЛУМАТ СПРОТИВСТАВЕНОСТ?

каже како херој и заштитник на "своите", а четирите хашки случаи се просто како измислени за тоа. Веројатно, затоа секој на своето гласачко тело му се додворува како што знае најдобро.

Лидерот на ДУИ, Али Ахмети, јасно е дека е подготвен да направи сè за да ги "спаси" "борците" на ОНА кои, директно или индиректно, се посочуваат за виновници за некои од овие слу-

БУЧКО СО ДВОЈНИ СЦЕНАРИЈА!

Добрата вест е што четирите предмети од Хаг се враќаат во Република Македонија, за по нив да постапува македонското судство. Значи, конечно ќе се постапува по оние дела за кои се сомнева дека ги сториле припадниците на терористичката ОНА, а за кои, според наши извори, постојат несоборливи докази. Токму затоа и реагира владејачката ДУИ, односно лидерот на оваа партија, Али Ахмети, кој прв се наоѓа на листата на осомничени за предметот "Водството на ОНА"!

Конечно ќе можеме да слушнеме со име и презиме кој стои зад сверставата кои, како што се шпекулира, се дела на припадниците на терористичката ОНА. Но, дали тоа ќе се случи набрзо? Според нашите извори, не. Првенствено поради фактот што веќе е договорено првиот предмет да стигне по Нова година, што значи во мандатот на новата Влада.

Од тука се поставува прашањето дали премиерот Бучковски е свесен дека ќе ги изгуби изборите и овој врел костен го остава во рацете на новата власт, која би требало да биде сочинета од сегашните опозициони партии?

Голема е веројатноста дека Бучковски игра на таа карта, но што доколку повторно ја освои власта, и за свој коалиционен партнер повторно го избере ДУИ? Дали и тогаш цврсто ќе опстои на ставот дека предметите од Хаг треба да се вратат во Република Македонија, или и тогаш нема да бидат завршени судските реформи во земјата?

Засега Владата на Република Македонија, односно министерката за правда Мери Младеновска-Горѓиевска вешто го крие одговорот. Но, сепак одговорот на овие прашања ќе мора да биде познат наскоро, односно веднаш по составувањето на новиот владин состав, предвиден за септември.

чаи. Првенствено затоа што на тој начин ќе успее да добие поени кај своите бидејќи, како што потенцира тој, не им верува на македонските судови, туку само на меѓународните, а со меѓународните веројатно мисли дека може да ја "нареди"! Но, од друга страна, пак, со инсистирањето предметите да останат во Хаг ќе се спаси и самиот, затоа што еден од четирите случаи е и предметот "Водството на ОНА"; а токму Ахмети беше прв човек на терористичката ОНА за време на конфликтот.

Втората страна, пак, во случајот премиерот Владо Бучковски, со инсистирањето за враќање на случаите во Македонија, за по нив да постапува македонското Обвинителство, дефинитивно покажува дека за овие избори ќе игра на картата "национално". Имено, со тоа што јавно наводно му пркоси на Ахмети, и тоа во залезот на мандатот, односно откако во претходните три години му ги исполни сите желби, Бучковски сака да му покаже на македонскиот електорат дека размислува и за она што се случи во 2001 година, а за кое досега одбегнуваше да зборува.

Сепак, ако малку подобро погледнеме ќе видиме дека Бучковски воопшто нема намера да ги земе четирите предмети од Хаг, и дека играта на "различни страни" со коалициониот партнер ДУИ е само добра претстава. Имено, сосема свесен дека предвремените парламентарни избори ќе се одржат во јуни, Бучковски на јавноста ѝ соопштува дека неговата Влада, преку неговата министерка за правда Мери Младеновска-Горѓиевска, со главната обвинителка Карла дел Понте, договорил четирите предмети да се враќаат етапно, еден по еден, а сè тоа да почне по Нова година. Што ќе рече, првиот од овие четири предмети, кои говорат за сверствата на ОНА, ќе пристигне во мандатот на новата Влада на Република Македонија.